

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КОИ ГИ СНАБДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ И СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ

Член 1

Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен весник на Република Македонија“ бр.164/18) во членот 27 се додава нов член 27-а кој гласи:

„Член 27-а

(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи, како и постапката утврдена со член 28, ги води на начин утврден со овој тарифен систем.

(2) Роковите за одржување на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на престанокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување напредлог цени на пресметковните елементи којашто се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2

Овој тарифен систем влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („ Службен весник на Република Македонија“ бр.164/18)), се дополнува со нов член 27-а заради усогласување со ситуации кога се прогласува воена, вонредна или кризна состојба, со што им се дава доволно време на членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да организираат успешна подготвителна седница (којашто согласно Деловникот за работа не се одржува за време на вонредната состојба), што ќе овозможи активно учество на сите заинтересирани страни во креирањето на содржината на конечната квалитетна одлука, како и јавност и транспарентност во процесот на донесувањето на одлуката.

Бр. 01-400/1

12.јуни 2020 година

Скопје

Претседател на

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги

на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски